

20140982785

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 198 став (3) од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“, број 39/05, 4/08, 48/10, 158/10, 44/11, 53/11, 11/12, 171/12 и 187/13), член 32 став (6) и член 51-в став (6) од Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 32/01, 50/01, 52/01, 45/02, исправка 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 88/08, 105/09, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, исправка 98/13 и 43/14), член 27-б став (6) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“, број 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12 и 12/14) и член 4 став (2) од Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност („Службен весник на Република Македонија“ број 79/13) министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИ ДАВАЧКИ, ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ И АКЦИЗИ ПРИ УВОЗ НА ДОБРА - СТОКИ НАМЕНЕТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ КОЈ СЕ ФИНАНСИРА СО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА ДОБИЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР ЗА ДОНАЦИЈА, СКЛУЧЕН МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И СТРАНСКИ ДОНАТОРИ, ВО КОЈ ДОГОВОР Е ПРЕДВИДЕНО ДЕКА СО ДОБИЕНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НЕМА ДА СЕ ПЛАЌААТ УВОЗНИ ДАВАЧКИ, ДАНОЦИ И АКЦИЗИ КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО КАКО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност и акцизи при увоз на добра - стоки наменети за реализација на проект кој се финансира со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен меѓу Република Македонија и странски донатори, во кој договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни давачки, даноци и акцизи како и формата и содржината на барањето за остварување на ослободувањето како и потребната документација.

Член 2

(1) Остварувањето на ослободување од плаќање на увозни давачки и данок на додадена вредност за увоз на добра - стоки, како и акцизно ослободување на минерални масла и на патнички автомобили при нивниот увоз, се остварува на барање на субјектот задолжен за спроведување на проектот-имплементатор на проектот.

(2) Барање за ослободување при увоз на стока-добра наменети за реализација на проект од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, како и акцизно ослободување на минерални масла и на патнички автомобили, се поднесува до Министерство за финансии на образец (А1-П/СД) во А-4 формат со бела боја, во два примерока.

(3) Барањето од ставот (2) на овој член содржи:

- податоци за проектот;
- податоци за контакт;
- податоци за добра-стоки за кои се бара ослободување;
- потврда од краен корисник на проектот;

- прилози кон барањето и
- податоци во потврдата која ја потполнува и издава Министерство за финансии.

(4) Формата и содржината на барањето од став (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Кон барањето од членот 2 на овој правилник се приложуваат следните документи:

1) копија од потврдата од Владата на Република Македонија - Секретаријат за европски прашања за регистрација на проектот кој се финансира со парични средства на странски донатор врз основа на договор на Република Македонија и странски донатор во кој е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни давачки и даноци која содржи:

- назив на проектот на македонски и англиски јазик;
- датум на започнување и датум на завршување на проектот;
- вредност на донацијата за соодветниот проект вклучувајќи го и износот на националното кофинансирање во рамките на инструментот за претпристапна помош (ИПА) кој се спроведува во услови на децентрализирано управување;
- назив на имплементаторот - субјект задолжен за спроведување на проектот;
- корисник на проектот и
- дата на договорот кој е склучен помеѓу Владата на Република Македонија и странскиот донатор (со наведување на неговото име), во кој има клаузула дека донираните средства не можат да се користат за плаќање на јавни давачки во Република Македонија и

2) фактура, про-фактура или договор за купопродажба, издадени од странски испорачател, а во кои како примател е наведен називот на проектот и имплементаторот на проектот кои се назначени на потврдата за регистрација на проектот во Владата на Република Македонија - Секретаријат за европски прашања и во која како даночен број е наведен единствениот даночен број на проектот под кој истиот е регистриран кај надлежниот даночен орган.

Член 4

(1) Врз основа на поднесеното барање од член 2 на овој правилник и документацијата од член 3 на овој правилник, се издава потврда дека проектот при увоз на стока-добра наменети за реализација на проект има право на ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, како и акцизно ослободување на минерални масла и на патнички автомобили .

(2) Доколку на подносителот на барањето му е издадена потврда од став (1) на овој член, при што увозот на стока - добра за кои истата се однесувала не е извршен, а има промени во фактичката состојба која претходно била утврдена врз основа на документацијата која била доставена за цели на издавање на потврдата, при поднесување на ново барање за издавање потврда согласно член 2 на овој правилник, имплементаторот на проектот треба да ја достави и претходно добиена потврда од став (1) на овој член во оригинал, со соодветно писмено образложение.

Член 5

Субјектот задолжен за реализирање на проектот- имплементаторот кој сака да го оствари ослободување при увоз на стока-добра наменети за реализација на проект од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, како и акцизно ослободување на минерални масла и на патнички автомобили, на царинскиот орган му доставува примерок

од потврдата од член 4 став (1) на овој правилник во оригинал издадена од Министерството за финансии.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јули 2014 година.

Бр. 20-21843/1
27 јуни 2014 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

Образец: А1-П/СД

Прилог

ДО:

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Б А Р А Њ Е

за ослободување при увоз на стока-добра наменети за реализација на проект од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, како и акцизно ослободување на минерални масла и на патнички автомобили

Молам Министерство за финансии согласно член 198 став (1) точка 2) и 3) од Царинскиот закон, член 27-б став (1) точка 42) и став (4) од Законот за данокот на додадена вредност, член 32 став (3) став (4) и член 51-в став (1) и став (2) од Законот за акцизите да ни издаде потврда со која го потврдува остварувањето на ослободувањето при увоз на добра-стоки потребни за реализација на проектот, за добра-стоки содржани во ова барање:

1. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЕКТОТ:

Назив (име) на проектот:	
Број на проектот под кој е регистриран во Владата на Република Македонија-Секретаријат за европски прашања:	
Даночен број на проектот:	
Назив (име) на имплементаторот на проектот:	
Име и презиме на одговорното лице:	
Краен корисник на проектот:	

2. ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ:

Име на лице за контакт:	
Телефонски број	
Е- пошта	

3. ПОДАТОЦИ ЗА ДОБРА-СТОКИ ЗА КОИ СЕ БАРА ОСЛОБОДУВАЊЕ:

Реден број	Број и датум на фактура /профактура /договор во кои е содржано доброто-стоката	Опис на доброта-стоките (марка, вид, тип,)	Тарифна ознака	Количина	Вредност на доброто-стоката во странска валута
1	2	3	4	5	6
ВКУПНО:					

Вкупната вредност на доброта-стоките за кои се бара ослободување според документот од странскиот испорачател е во износ од _____изразена во странска валута.

4. ПОТВРДА ОД КРАЕН КОРИСНИК НА ПРОЕКТОТ:

Назив на крајниот корисник:	
Име на одговорно лице :	
Потпис на одговорно лице:	
Потврдувам дека горе наведените добра-стоки кои се предмет на увоз се за цели на реализација на горе наведениот проектот	

5. ПРИЛОЗИ КОН БАРАЊЕТО:

1.	копија од потврда од Владата на Република Македонија - Секретаријат за европски прашања за регистрација на проектот.
2.	фактура, про-фактура или договор за купопродажба, издадени од странски испорачател, а во која како примател е наведен називот на проектот и имплементаторот на проектот кои се назначени на потврдата за регистрација на проектот во Владата на Република Македонија - Секретаријат за европски прашања и во која како даночен број е наведен едиствениот даночен број на проектот под кој истиот е регистриран кај надлежниот даночен орган.

Документот од точка 1 Министерството за финансии може да го прибави по службена должност по претходна согласност на подносителот на барањето личните податоци да бидат употребени во постапката за ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност и акцизи при увоз на добра - стоки наменети за реализација на проект за што се плаќа соодветен надоместок во висина утврдена во тарифник во име и за сметка на институцијата од која е прибавен.

1.Согласен

2.Несогласен

Датум и место на поднесување

Барател
(функција, име, презиме и потпис на
овластено лице
за проектот)

МП

6. ПОДАТОЦИ ВО ПОТВРДАТА КОЈА ЈА ПОПОЛУВА И ИЗДАВА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

П О Т В Р Д А¹

Врз основа на барањето за издавање на потврда добиено на ден _____ година, Министерството за финансии, согласно член 4 од „Правилникот за начинот на спроведување на ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност и акцизи при увоз на добра - стоки наменети за реализација на проект кој се финансира со парични средства добиени врз основа на договор за донација, склучен меѓу Република Македонија и странски донатори, во кој договор е предвидено дека со добиените парични средства нема да се плаќаат увозни давачки, даноци и акцизи како и формата и содржината на барањето за остварување на ослободувањето како и потребната документација Службен Весник на Република Македонија бр. _____, потврдува дека проектот:

1 Ве молиме овој дел да не го пополнувате, бидејќи истиот го пополнува Министерството за финансии

Иназив и број на проектот, назначен на потврдата за регистрација на проектот во Владата на Република Македонија-Секретаријат за европски прашања/

при увоз на добра-стоки во Република Македонија согласно член 198 став (1) точка 2) и 3) од Царинскиот закон, член 27-б став (1) точка 42) и став (4) од Законот за данокот на додадена вредност, член 32 став (3) и (4) и член 51-в став (1) и (2) од Законот за акцизите, наменети за реализација на проект има право на ослободување од плаќање на увозни давачки, данок на додадена вредност, како и акцизно ослободување на минерални масла и на патнички автомобили.

Ослободувањето се однесува за добрата-стоките наведени во следните документи кои се приложени кон барањето (фактура, про-фактура или договор за купопродажба)_____

Потврдата се издава во 2 (два) оригинални примероци, од кои еден е за барателот, а другиот за потребите на Министерството за финансии.

(број на потврдата)

М. П.

(потпис на овластено лице)

(датум на издавање на потврдата)